

CURRICULUM VITAE



- 1. Презиме: Костиќ-Ивановиќ
- 2. Име: Весна
- 3. Дата на раѓање: 27.03.1976
- 4. Националност: Македонка
- 5. Брачен статус: омажена
- 6. Образование:

Институција [од – до]	Стектат степен или диплома:
Институт за дефектологија при Филозофски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје (2010 – 2014)	Доктор на дефектолошки науки, (мај, 2014) одбранета докторска дисертација на тема: „Квалитет на живот кај возрасни лица со интелектуална попреченост од различни животни услови“
Институт за дефектологија при Филозофски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје (2004 – 2009)	Магистер на дефектолошки науки, (јануари, 2009) одбранет магистерски труд на тема: „Проблеми во однесувањето кај деца со лесна и умерена интелектуална попреченост“
Институт за дефектологија при Филозофски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје (1994 – 1999)	Дипломиран дефектолог, (јуни, 1999) одбранет дипломски труд на тема: „Проблеми во речникот кај деца со оштетен слух“

7. Јазични вештини: На скала од 1 to 5 (1 – одлично; 5 – базично)

Јазик	Читање	Говорење	Пишување
Македонски	Мајчин јазик	Мајчин јазик	Мајчин јазик
Англиски	1	1	1
Српски/Хрватски	1	1	1
Бугарски	2	3	3

8. Членување во професионални тела:

- член на Македонското Научно Здружение за Аутизам
- член на Македонското Монтесори Здружение
- член на Сојузот на дефектолози на Р. Македонија
- член на редакцискиот одбор на Гласилото на Сојузот на дефектолози на Р. Македонија – Специјална едукација и рехабилитација
- претседател на Синдикалната организација на СОНК при ПОУ „д-р Златан Сремец“ - Скопје

9. Други вештини:

- Многу добро теоретско и практично искуство во специјалното образование и рехабилитација на лица со интелектуална попреченост,
- Многу добро практично и теоретско искуство во третманот и образованието на деца со нарушувања во однесувањето и проблеми во адаптивното однесување,
- Многу добро практично и теоретско искуство во третманот и образованието на деца со аутистичен спектар на нарушувања,
- Многу добро теоретско и практично искуство во инклузивното образование на деца со посебни образовни потреби,
- Богато искуство во истражувања на различни области од животот на лицата со попреченост, особено во доменот на квалитет на живот, самостојно живеење со поддршка, самостојно и независно правење избор и самодлучување,
- Искуство во истражувања од областа на семеен квалитет на живот кај семејства на деца со аутизам, деца со интелектуална попреченост и други видови попречености
- Искуство во Монтесори педагогијата во Македонското Монтесори Здружение,
- Познавања на MS Word, Excel , Internet Explorer, Power Point, социјални мрежи, добри интерперсонални и комуникациски вештини.

10. Моментално работно место:

Специјален едукатор и рехабилитатор при Посебното Основно Училиште за деца со интелектуална попреченост и аутизам „д-р Златан Сремец“ - Скопје.

11. Стаж во години на работното место:

16 години

12. Професионално искуство:

Од-До	Локација	Институција	Позиција	Опис
од 15.10.1999 до денес	Скопје	ПОУ „д-р Златан Сремец“	дефектолог - олигофренолог	Едукација и рехабилитација на деца со интелектуална попреченост, аутизам, проблеми во однесувањето и повеќекратна попреченост

13. Друго професионално искуство (партиципација во проекти):

Од-до	Локација	Институција	Позиција	Опис
Ноември 2000 до Декември 2001	Скопје	UNICEF проект	Презентер на информативна програма за карактеристиките на децата со попреченост во редовни училишта	Подобрување на инклузивното образование на деца со посебни потреби
Ноември 2002 до Март 2005	Скопје	Tempus Fare проект	Претставник на ПОУ „д-р Златан Сремец“	Учество во повеќекратни студиски посети на тема специјално и инклузивно образование во Германија и Холандија; проследени обуки за видеоинтеракција во наставата; партиципент во семинари и работилници како дел од проектот
Мај 2005 до Мај 2007	Скопје	Сојуз на дефектолози на Р. Македонија	Член на Претседателството	Реализација на настани, обуки, состаноци
Мај 2009 до Мај 2013	Скопје	Сојуз на дефектолози на Р. Македонија	Претседател на секцијата на дефектолози кои работат со лица со лесна интелектуална попреченост	Остварување контакти, состаноци, консултативна и советодавна работа со колегите дефектолози кои работат со лица со лесна интелектуална попреченост
Јуни 2011	Скопје	Биро за развој на образованието на Р.М.	Стручен соработник	Изработка на наставни програми за ученици со лесна интелектуална попреченост и со повеќекратна попреченост
Март 2014	Синтра, Португалија	Национална агенција за европски образовни програми и мобилност	Партиципент во студиска посета	Студиска посета на тема: Поглед на инклузивните практики

14. Други релевантни информации (учество на Конференции, Семинари, Симпозиуми):

Мај 1995 - Семинар за аутизам - Институт за дефектологија, Охрид, Македонија;
Ноември 1996 - Прв симпозиум на дефектолози на тема: "Рано откривање, дијагностика, третман и предучилишно воспитание за деца со посебни потреби";
Мај 2000 - Работилница "Децата со аутизам и нивниот третман", Скопје, Македонија;
Септември 2003 - Меѓународна конференција на Институтот за дефектологија по повод десетгодишнината од Институтот, Охрид, Македонија;
Октомври 2002 - Семинар „Ненасилно решавање конфликти“ - НВО Рубикон, Скопје, Македонија
Декември 2002 - Семинар „Превенција од злоупотреба на деца од предучилишна возраст“-Здружение Безбедно детство, Скопје, Македонија;
January 2003 - Обука за „Видеоинтеракција во наставата“- дел од проектот “Во фокус” на Tempus Fare, Скопје, Македонија;
Мај 2005 - Работилница "Каде сме ние сега со аутизмот во Македонија?", Скопје, Македонија;
Април 2007 година - Достапност на социјални услуги за лица со посебни потреби во Југо-Источна Европа, Скопје, Република Македонија;
Октомври 2008 - Меѓународна конференција: "Улогата на дефектолог во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни потреби", Скопје, Република Македонија;
Ноември 2008 - Работилница: "Социјална инклузија на лицата со попреченост", Скопје, Македонија;
Март 2010 - IASSID работилница: "Стареенето кај лицата со интелектуална попреченост", Скопје, Македонија;
Мај 2010 - Меѓународна конференција "60 години образование, рехабилитација и вработување на лицата со попреченост во Република Македонија", Битола, Македонија;
Октомври 2010 - EASPD конференција: "Кон живеењето во заедницата: актуелни состојби - идни предизвици", Скопје, Македонија;
Април 2011 – Симпозиум на тема: "Аутистичен спектар на нарушувања-дијагностика, рана интервенција, превенција", Скопје, Македонија;
Август 2011 - Семинар на тема: "Рана интервенција: превенција и предизвици во раното детство", Скопје, Македонија;
Октомври 2013 – 4та Меѓународна конференција - Институт за дефектологија: "Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со посебни потреби", Охрид, Македонија;
Мај 2014 година - Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања на тема: "Научните достигнувања во функција на практиката", Струга, Македонија;
Јуни 2015 година – VI Меѓународна научно-стручна конференција на тема: „Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“, Охрид, Македонија;
Октомври 2015 година - Конференција со меѓународно учество на тема: „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“, Гостивар, Р. Македонија.

15. Референци:

Дефектолошка теорија и практика (2000, 2004, 2009); Зборници на трудови од меѓународни конференции во организација на Институтот за дефектологија при Филозофски факултет (2003, 2008, 2013); Зборник на трудови од симпозиум за первазивно-развојни нарушувања (2014); Тематски зборник од меѓународна конференција „Унапредување на квалитетот на живот кај деца и млади“ (2015); Зборник на трудови од конференција „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на деца со попреченост“ (2015).